

TO WHOM IT MAY CONCERN

Della Toffola S.p.A. confirms that according to its books, as of today it has no receivables with its customers "Winery Imako Vino Dooel" and "IMAKO Doo", and has never received funds or money from individual persons.

Cordially,

Della Toffola S.p.A.

Trevignano, January 20th, 2015.



DELLA TOFFOLA S.p.A.

(ЛОГО НА ДЕЛЛА ТОФФОЛА)

ДО СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНКИ

Делла Тоффола С.п.А потврдува дека според нашето сметководство, на денешен ден нема побарувања од купувачите „Винарија Имако Вино Дооел“ и „ИМАКО Доо“ и во нивна корист никогаш нема примено трансфер или пари од индивидуални лица.

Срдечно,

Делла Тоффола С.п.А

Тревизиано, Јануари 20^{ти}, 2015

Втиснат печат

(нечитлив своерачен потпис)

DELLA TOFFOLA S.p.A – Via Feltrina, 72 – 31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO (TREVISO) ITALY – Telefono +39 0423 6772 Ric.
Aut. – Telefax +39 0423 670 841 Cap. Soc. €4.212.000,00 I.V. – Mecc. TV 001826 – R.E.A. TV 124188 – C.F. e Reg. Impr. 00556470268 – P.
IVA IT00556470268 – E-mail: dtgroup@dellatoffola.it

Јас, Драгана Басарова, постојан судски преведувач од англиски на македонски и обратно, потврдувам дека преводот на овој документ од англиски на македонски е точен и веродостоен.

Датум: 22.01.2015
Документ бр: 60-01/2015



Јас НОТАР, Ленче Томе Каранфиловска, ул.
„Кеј Маршал Тито“ бр. 35 Штип,

(име, презиме и седиште - адреса)
потврдувам дека овој превод е извршен од
овластен судски преведувач Драгана Басарова
(име и презиме)
од англиски јазик
на македонски јазик.

Нотарската такса за заверка по тарифен
број 10 од Законот ЗСТ,

(да се наведе прописот)
во износ од 100 денари наплатена и поништена
на примерокот кој останува за архивирање.

Ослободено од плаќање на нотарските
такси, по тарифен број _____ од Законот
_____ (да се наведе прописот).

Нотарската награда е пресметана во износ
од 200 денари и трошоци _____ денари.

Број: УЗП 5139/15
Во Штип 30.04.2015 година

НОТАР

[Signature]

